

Вехабиот е ултраортодоксно политичко-религиозно учење кое потекнува од Саудиска Арабија. Настанал во XVIII век под водство на Мухамед Абдула - Вехаби, а негови следбеници биле најекстремните исламски пуританци. Муслиманите на Балканот, главно, се сунити, а на овие простори вехабиот се јавува за време на босанската војна. Се проценува дека денес на Балканот има меѓу 500 и 1.000 вехаби. Последниве две години тие се најактивни во Санџак, каде предизвикаа сериозни инциденти, а нивни легла има и во Сараево, Зеница, Тузла и во други босански градови. Има ли вехаби во Македонија?



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Радикалното толкување на исламот од страна на вехабиите пристигнало на Балканот, поточно на просторите на поранешна Југославија, кон средината на осумдесеттите години на минатиот век. Вехабиот го донеле муслиманските свештеници кои се школувале во арапскиот свет. На почетокот не постоела опасност од дејствувањето на неговите приврзаници, бидејќи биле малубројни. Всушност, за време на Титова Југославија немало многу верници, а и оние кои во тоа време оделе во џамиите добро не го разбирале тоа верско учење. проблемот со вехабиите настанал за време на војната во Босна и Херцеговина, кога илјадници Муџахедини од исламските земји се бореле на страна

на муслиманската армија. Муџахедините широко ги отвориле вратите за навлегување на вехабиите во Босна. Тие воспоставиле свој ред на вредности и во своите редови привлечиле десетици илјади босански муслимани. Важна улога за развојот на нивното учење имале и богатите исламски донатори и т.н. хуманитарни организации. Ја финансирале босанската армија, но за возврат барале во џамиите да се проповеда вехабиот ислам. Јавна тајна е дека една од најголемите џамии, во сараевската населба Алипашино поле, која го носи името "Крал Фахт" е легло на вехабиите. Џамијата е изградена со саудиски пари и во неа може да се купи вехабиска литература. Во Сараево постојат и многу други слични џамии, кои го носат префиксот малезиска, кувајтска и сл. Постои разлика меѓу традиционалниот и умерениот балкански ислам и оној кој сега

го наметнуваат вехабиите. Таа, пред сè, се состои во начинот на спроведување на службата. Вехабиите пропишуваат друг начин на клањање од вообичаениот, па често и физички ги напаѓаат локалните муслимани, доколку не ги почитуваат нивните правила. Што се однесува до облекувањето, тие носат панталони со кратки ногавици, бидејќи според нивното верување е грев облеката да се влече по земја.

РАСКОЛ ВО МУСЛИМАНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Во наредниот период може да се очекува посилно навлегување на исламскиот екстремизам на балканските подрачја. Состојбите на Косово, во Сан-

ВЕХАБИИТЕ ЌЕ ЈА У АЛБАНИЈА ЗАШТО

ВЕХАБИСКИ АДЕТИ И ВО ЗАТВОРСКАТА ЌЕЛИЈА И ПОКРАЈ ЗАКОНСКИТЕ ЗАБАНИ



Четворицата вехаби кои минатиот месец беа уапсени во Нови Пазар под сомнение дека се организатори на терористичко вехабиско движење во Санџак, во окружниот затвор имаат привилегиран третман за разлика од останатите затвореници. Тоа е чин кој се коси со Законот за извршување на кривични санкции на Србија. На останати-

те затвореници уапсените вехаби им наметнуваат свој вехабиски начин на молитва и клањање, па тоа довело и до сериозни инциденти во казнено-поправната установа. На пример, вехабиите им забраниле и на останатите да гледаат телевизија, бидејќи во нивното верување тоа е зло. Се шират верзии дека новопоставениот началник на службата за обезбедување на затворот, секое утро ги поздравува вехабиите со "селама алејкум", а тие го отпоздравуваат со "алејкум селам", иако таквиот начин на комуникација не е предвиден. По молба на вехабиите, началникот им дозволил во затворот да користат исламска литература на арапски јазик, а останатите затвореници се чудат на таквите потези. Двајца од вехабиите веќе биле во истиот затвор кога го растурија концертот на групата "Балканика" во Нови Пазар и по предизвикувањето тепачка пред Арап џамијата. Жителите на ова место веќе зборуваат како вехабијата Сенад Рамовиќ ја претворил неговата затворска ќелија во вехабиска резиденција. Од ќелијата дури бил изнесен и дел од затворскиот инвентар, а внеле приватни килими за да може молитвата да се спроведе на вехабиски начин. Никој од надлежните не се обидел да ги прекине овие незаконити дејства.


Е НИЗ БАЛКАНСКИТЕ ПРОСТОРИ

ВЕХАБИИ ВО ЦЕНТРАЛНА И ВО ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА!

Има ли вехаби во Македонија? Тоа е многу дискутабилно прашање. Одредени извештаи го потенцираат т.н. Тарикат во Шуто Оризари, кој наводно претставува собиралиште на екстремни луѓе, блиски на учењето кое го проповедаат вехабиите. Но, Тарикат тоа неколку пати го демантираше. Нема податоци дека тој е вклучен во незаконити и антидржавни дејства. Сепак, други сознанија велат дека во земјава има одреден број вехаби. Дел од нив се во Кондово, дел во населбата Скопје Север. Својата мисија сакале да ја продолжат во гостиварските села, но биле оневозможени. Зачудувачки е фактот дека се видени и во Централна и во Источна Македонија, најнапред во Неготино, а потоа и во радовишките села. Стационарни се во села каде што живее мнозинско турско население т.е. помаци. Веродостојни извори велат дека биле во пријателство на новинари од Турција.

тремисти во Санџак е уште еден, овој пат материјален, доказ за состојбите. И Меѓународната кризна група во својот извештај од пред две години предупредуваше на опасноста од движењето на вехабиите во Рашката област, но тогаш никој не обрна внимание. Според нив, во тоа време имало околу 300 вехаби, од кои само педесеттина биле активни. Иако овде тие се присутни речиси десет години, сепак нивното влијание почна да се чувствува токму сега. Тогаш претставниците на МКГ ги обвинија верските лица во џамиите дека го толерираат радикалниот ислам и не преземаат мерки за негово спречување. Години наназад политичките состојби на Балканот дозволија да се развие токму таа екстремна форма на исламот. Денес се плаќа цената од погрешно водената политика, како на регионалните номенклатури, така и на меѓународната заед-

НИШТАТ ИДЕЈАТА ЗА ГОЛЕМА ТИЕ НЕ ПРИЗНАВААТ НАЦИИ



БУНКЕРОТ ВО БЛИЗИНА НА НОВИ ПАЗАР, КАДЕ ШТО БИЛА ОТКРИЕНА ВОЕНА ОПРЕМА НА ВЕХАБИИТЕ

џак, но и потенцијалните искри кои можат да бликнат во Македонија, Јужна Србија и во Црна Гора, покажуваат дека регионот сè уште не е европски ориен-

тиран. Келиите кои Ал Каида ги има на Косово и во Северна Албанија се доволен показател за таквите стравувања. Откривањето на кампот за обука на екс-

ница. Муслиманските заедници се делат и се конфронтираат околу тоа дали да го задржат традиционалниот ислам или да му се приклучат на радикалниот. Сè повеќе луѓе инсистираат припадниците на вехабиизмот да се третираат како злосторници, а не како членови на религиска група. Други, пак, додаваат дека тие не се терористи, туку приврзаници на радикалниот ислам. Тоа што сè повеќе терористи го прифаќаат нивното учење е друга работа. Групата уапсена во Санџак е приведена затоа што била терористичка, а не затоа што е вехабиска. Вехабиски секти има секаде во светот, па оттука Балканот не е исклучок. Вехабиите се изразени противници на САД и на западната култура, во основата на нивната идеологија се џихадот и војната против неверниците. Се поставува логично прашање - зошто косоварите го прифаќаат вехабиизмот кога се зависни од политиката на Западот во процесот на стекнување независност?

Вехабиите прв пат медиумски се појавиле во 1993 година. Се фотографирале со три отсечени глави на босански Срби. Оттогаш, мета на нивните напади биле не само Срби, туку и Хрвати, затоа што и тие ѝ припаѓале на христијанската вера. Веднаш по завршувањето на босанската војна, власта во Сараево била исклучително врзана за вехабиите. Дури и разузнавачката служба на Босна пролетта 1996 година, во близина на Фојница, организираше камп во кој ирански инструктори обучувале луѓе за терористички напади. Тоа го откриле американските разузнавачи и ултимативно побарале сè тоа да се растури.

МИТРОВИЦА - ЦЕНТАР НА ВЕХАБИСТИТЕ НА БАЛКАНОТ

Со откривањето терористички кампови на подрачјето на Санџак, во кои дури е пронајдено и противтенковско оружје, јасно е дека радикалните исламисти се подготвуваат за долга ге-

Анализа

рилска борба. Не е мал бројот на аналитичарите кои велат дека речиси на идентичен начин почна и ОВК на почетокот на деведесеттите години. Пештери, илегал, бункери, униформи... веќе многу пати видено сценарио. Дали државите на Балканот ќе ги повторат истите грешки? Дали и меѓународната заедница ќе наследи на триковите кои ги прават криминогените типови, па да им поверуваат дека сè тоа што го прават е во рамките на заштитата на човековите и на верските права и слободи? Доколку на почетокот не се неутрализира и целосно елиминира, во тој случај за неколку месеци не "гине" зелената маса за преговори. Тогаш државата и екстремистите стануваат рамноправни соговорници. проблемот кој сега произлегува е сè поочигледната соработка на радикалните исламисти од Косово и на оние од Рашката област. Тоа се должи на необезбеденоста на границата меѓу Косово во тој дел на Србија. Косово е полигонот од каде се шират вехабиските дејства. Во Косовска Митровица е стациониран главниот центар. Не случајно е одбран овој временски период кога се одредува косовскиот статус, па на ваков начин екстремистите го засилуваат при-

тисокот врз западните земји. Некои дипломати тоа го искористуваат и повикуваат на брзо решение на статусот за да не се испровоцираат и да не почнат нова војна. Значи, според реториката на Холбрук и на нему сличните, Америка и Европа се заложници на терористички групи, од кои тие се плашат за животите на нивните силни момчиња вработени во КФОР. Наивно и по малку смешно. проблемот кој сега произлегува е како да се неутрализира вехабиското движење, кое практикува терористички елементи. Ако се забрани, тогаш тоа е удар на верските слободи, па оттука вехабиите многу вешто го користат овој факт. Единствен начин кој може да помогне е ставот на исламските верски заедници на Косово, во Босна, Санџак и во Македонија да го отфрлат и да ги повикаат своите верници да не му придаваат значење.

ШВЕРЦ НА ОРУЖЈЕ СО ПОМОШ НА СРПСКИ ПОЛИЦАЈЦИ

Штабот на т.н. Нова армија на Косово бара од своите приврзаници во Санџак да се подготват за решителна борба и во моментот кога ќе тргнат во офанзива

против Србите, тие веднаш да предизвикаат насилство во Нови Пазар за да го спречат секое мешање на државата Србија во Косово. Дека состојбата е сериозна говори и извештајот на КФОР во кој стои дека терористичките групи почнале со интензивно префрлање вооружување и воена опрема од Косово во Санџак. КФОР, исто така, наведува дека екстремистите се поврзани со некој политичар од Нови Пазар, чие име не се наведува. Сите групи дејствуваат под закрила на Ал Каида. Најпоразителен е фактот дека камионите со оружје се уфрлени со помош на корумпирани српски полицајци. Испразнетите камиони во Санџак треба повторно да се вратат на Косово, натоварени со хемиско оружје, нервни гасови, кои би требало да бидат употребени за напад на американската воена база "Бондстил". Сепак, албанските радикали забораваат еден факт. Нивната борба за независност и желбата за создавање големо Косово или голема Албанија со помош на вехабиите е однапред осудена на неуспех, поради фактот дека вехабиите не признаваат нации и држави, туку само ислам. Тие се спротивставуваат на создавањето држави. Оттука, нивната дејност е сконцентрирана на распространување на нивното учење, но никако и на создавање државни творби.

РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија со оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиениот CD и по завршување на процедурата за негово инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлина тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Своа ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите вршни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додделена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состинување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стипки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со однапред дадена шифра.

Користејте ја нашата веб-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со помош,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка
со преку

300
СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН